

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот од основниот договор **13/2012**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје**

I.1.2) Адреса: ул.,„**Орце Николов**“ бр.138 Скопје

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Емилија Вукадиновска** Адреса на е-пошта: emilija.vukadinovska@adsdp.mk
Телефон/Факс: **022633-814/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности - Домување, градежништво и транспорт

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Непредвидени работи за изградба на објект Катна гаража „СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС“ (КГ 6.7 Мал ринг) во Скопје

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Непредвидените работи и тоа Ч градежно занатски, хидроинсталации, спринклер систем, ПП водовод, електроинсталатерски работи, вентилација тоалети и информациски ознаки, мораат да се изведат заради неусогласеност на проектната документација со предмерот, како и од измени во проектната документација настанати поради пропусти и недостатоци во проектот кои се утврдени од надзорниот орган и од проектансткийот надзор/Проектантот при изградбата на објект Катна гаража „СМИЛЕВСКИ КОГРЕС“ (КГ 6.7 Мал Ринг во Скопје).**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

30 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

таквите работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Не**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **27.03.2017**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **18-1365/9**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Scientia Srl**

Адреса на носителот на набавката: **via Giacomo Matteotti**

Град или населено место: **Forlì**

Држава: **Italia**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **11.600.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **13.552.829,02**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **10.04.2017**

ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

Реден број	Вид на постапка	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1	Отворена постапка	LAMONE MOREDA	Градежни работи за изградба на објект Катна гаража 6.7 Мал Ринг во Скопје.	246.760.573,00
2	Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас	Scientia Srl	Непредвидени работи за изградба на објект Катна гаража „СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС“ (КГ 6.7 Мал Ринг) во Скопје	14.867.216,00
3	Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас	Scientia Srl	Непредвидени работи за изградба на објект Катна гаража „СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС“ (КГ 6.7 Мал ринг) во Скопје	13.552.829,02
			Вкупно: Проценета вредност на набавката со ДДВ: Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:	275.180.618,02 350.150.000,52 0,00